

КРСТЕНИОТ КРСТ ЗА СРЕЌА,



Оваа година среќата му се насмевна на верникот Раде Илиевски кој беше награден со телевизор, ДВД, бањарка и други подароци. Идниот кум (за 2006 година) е Војо Настевски.

Празникот Водици (Богојавление) народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, зашто според верувањето на тој ден, Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан.

Пишува:
Милева ЛАЗОВА

Точно напладне, веќе традиционално, беше фрлен осветениот крст во реката Вардар од страна на Неговото блаженство, Архиепископот охридски и македонски, г.г. Стефан. Околу 65 верници се фрлија во во-

дите на реката за да го фатат крстот во чест на големиот христијански празник Богојавление, или кај народот познат како Водици, со единствена цел во нивни раце да се најде симболот на среќата, здравјето и благосостојбата. Среќата му се насмевна на Раде Илиевски, а кум на манифестацијата е Мане Јаковлевски, сопстве-



ник на ресторанот "Ново Скопје".

Прославувањето на Богојавление почна во 8 часот со света архијерејска литургија, која г.г. Стефан ја одржа во црквата "Свети Димитрија".

По крстот во водите на Вардар се фрлија и дваесеттина верници од црквата "Свети Петар и Павле" во Општина Ѓорче Петров, но тие

скокнаа од мостот Обединети нации кај Влае. Чинот на фрлање на крстот го изврши митрополитот Ѓоразд, а годинашен кум е Русе Пецаноски. Кум на Водици е и в.д. градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Васил Толевски, кој со телевизор го награди верникот кој во водите на Лепенец кај Волшково беше најбрз и го фати

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА



крстот. Од водите на Охридското Езеро крстот го извади Петре Рупев.

Празникот Водици (Богојавление) народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, зашто според верувањето на тој ден Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан. Со овој празник завршуваат дванаесетте

Некрстени денови и циклусот зимски празнувања. Овој празник се одбележува два дена, на 19 и на 20 јануари. Првиот ден, покрај тоа што се нарекува Богојавление и Водици, познат е и како Војордање и Машки Водици, а 20 јануари е посветен на Собор на Свети Јован Крстител, а уште се нарекува и Женски Водици. Секоја го-

дина се избира кум, кој го чува крстот една година, од едни до други Водици. Еден ден пред празникот, на 18 јануари е Водокрштение или Водокрст и Водопост. Рано наутро кумот оди во црквата каде што попот одржува света литургија, односно го пее крстот и ја осветува водата. На 19 јануари, односно на Богојавление, главен настан е фрлањето на крстот во водата. Крстот го фрла попот откако ќе отпее молитва, а веднаш потоа неколку верници (непарен број) скокаат по него во водата. Оној кој ќе го фати крстот добива подарок. Се верува дека по овој обред водата станува осветена и лековита. Следниот ден, Собор на Свети Јован Крстител го одбележуваат оние кои го носат името Јован.



За поголема безбедност на учесниците се погрижија органите на МВР, како и Црвениот крст, кои беа присутни со десетчлена екипа и еден гумен чамец. Во организацијата беа вклучени и екипи за медицинска помош, како и сите оние чиешто присуство е неопходно при вакви големи собири.

